



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Уп. бр.08-43

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11,41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт, Скопје со регистрирано седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар, преку адвокат Мери Младеновска-Ѓорѓиевска од Скопје, на седницата одржана на ден 07.06.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт, Скопје, со регистрирано седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар, стекнува самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје – Центар, преку пренос на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 16.05.2018 година а дополнето на 06.06.2018 година, Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје (во понатамошниот текст: ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје) со регистрирано седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје-Центар, согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за концентрација со која ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје – Центар, (во понатамошниот текст: МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје) преку пренос на удел. Концентрацијата ќе се реализира врз основа на Договор за пренос на удел од 50% од основната главнина на



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје од содружникот Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје, ул. Димитрија Чуповски бр.8 Скопје, и тоа: удел од 1% ќе се пренесе на содружникот ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје и удел од 49% ќе се пренесе на Друштвото за трговија и услуги ХИДРО ХОЛДИНГ ДОО Скопје, ул. Дрезденска бр.15-3/8 Скопје – Карпош. По преносот на уделот, Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје ќе истапи од друштвото како содружник, а ХИДРО ХОЛДИНГ ДОО Скопје ќе пристапи како нов содружник во МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје. По преносот на удел, содружници во МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје ќе бидат ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје со удел од 51% од основната главнина и ХИДРО ХОЛДИНГ ДОО Скопје со удел од 49%.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото, и го утврди следното:

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје со регистрирано седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје–Центар, е друштво чија приоритетна дејност е трговија на големо со други машини и опрема, со евидентирани дејности во надворешно-трговскиот промет. ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје е групација која се состои од неколку компании кои делуваат во металопреработувачката индустрија, како и во областа на обновливи извори на енергија и трговија со електрична енергија.

xxx

МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје –Центар е друштво со ограничена одговорност чија приоритетна дејност е производство на електрична енергија, со евидентирани дејности во надворешниот промет. МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје е основано од Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје со удел од 50 % од основната главнина и ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје со удел од 50% од основната главнина.

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на неговиот прием и утврди дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став 2, став 3 и став 4 од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б в) од *Насоките за утврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите*, Комисијата носи решение во скратена форма, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот, бидејќи нема за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против оваа решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот Суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Благој Чурлинов